

Одбележување на уште еден значаен јубилеј

Педесеттиот број на „Пензионерски видици“ е резултат и доказ за одличната соработка меѓу раководствата на весникот „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија

Иако сме во 21 век, кога техниката и технологијата достигнаа висок развој, кога преку Интернетот и телевизијата може да се дојде до многу информации, кај нас, од постарата генерација, моќта на пишаниот збор е мошне присутна. Повозрасните луѓе тврдат дека добрата книга и весниците се читат со задоволство, а чувството е многу поинакво кога тие се држат в раце. Можеби некои ќе речат дека тоа е навика. Како и да е, за нас, популацијата од третата доба, кога е во прашање читањето, печатениот збор и пишаните медиуми сè уште го држат приматот.

Постарите генерации читаат весници во своите домови, во клубовите на пензионери, но и во парковите. Честа е сликата во која ќе забележите повозрасни луѓе како се одмораат седнати на клупа читајќи весник, дури и тогаш кога со едноото око внимаваат на доверените разиграни внуци.

Некои читаат, а некои дискутираат за прочитаното. Неизбежни се и дискусиите за политичките состојби кај нас и во светот. Но политиканството и неубавите вести не се присутни во нашиот најчитан весник „Пензионер плус“, во прилогот „Пензионерски видици“ во весникот „Нова Македонија“ и на страницата за пензионерите и старите лица во весникот на албански јазик „КОХА“. Некој ќе рече дека „Пензионер плус“ се чита затоа што е бесплатен, а „Нова Македонија“ и „КОХА“ еднаш месечно го добиваат по



здруженијата. Да, има и во тоа вистина, но вистина е и дека на секој собир, состанок или седница, на кои се зборува за информирањето, постојано се присутни барањата за зголемување на тиражот, а излегувањето на истите со нетрпение се чека. Веројатно се поставува прашањето зошто? Одговорот е содржан во повеќе причини: Во овие три информативни пензионерски гласници има многу информации од пензионерскиот живот. Точно е дека информациите се, главно, афирмативни, позитивни и релаксациски. Но зарем не се премногу вести во сите медиуми за насилство врз старите луѓе, за болести и за несреќи? Постарите ги сакаат и ги читаат овие гласници, затоа што низ написите дознаваат што се случува во светот на постарите, во нивните и во другите здруженија, во Сојузот на здруженијата на пензионери, но и за пензионерите во опкружувањето од еден друг поинаков агол. Дознаваат за измените во одредени закони поврзани со нив, за поволно-



стите што им ги нуди општеството и друго. Дознаваат за пензионерските активности и резултати, но и се потсетуваат на изминатите времиња во кои тие, благодарение на нивното искуство и мудрост, ги бришат лошите случувања, а ги чуваат само убавите нешта. Читаат занимливости, совети за здравјето, за успехите на своите врстници, за активното стареење, а шегите измамуваат и по некоја насмевка, толку лековита и посакувана за сите генерации.

Интересен е податокот што овие гласници ги читаат и другите генерации, веројатно затоа што читајќи ги „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“ и страницата за пензионери во „КОХА“ доаѓаат до некои нови сознанија за минатото и за сегашноста на своите родители, баби и дедовци, кои од ден во ден стануваат сè поприсутен фактор во општеството, затоа што во нив се препознава акумулираниот потенцијал насобран низ годините и случувањата.

Можеби „Нова Македонија“ го издава „Пензионерски видици“ бидејќи генерациски е врстник со многумина од нас. Опстојува веќе 72 години, а со вакво опстојување не може да се пофали ниту еден друг весник во Република Македонија

Впрочем, да не е сето ова вистина немаше на 10 март да излезе педесеттиот број на „Пензионерски видици“, а во ноември стотиот број на „Пензионер плус“. Убави одбележувања и јубилеи, нели?

Но уште поубаво би било кога примерот на весникот „Нова Македонија“ би го следеле и другите пишани медиуми, а и електронските. Можеби „Нова Македонија“ го издава „Пензионерски видици“ бидејќи генерациски е врстник со многумина од нас. Опстојува веќе 72 години, а со вакво опстојување не може да се пофали ниту еден друг весник во Република Македонија. Рака на срце, „Нова Македонија“ се купува и се чита и кога во неа не е поместен прилогот „Пензионерски видици“. Се чита и заради другите содржини и заради другите прилози, коментари, колумни...

Прилогот „Пензионерски видици“ е резултат на одличната соработка меѓу раководствата на весникот „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Овој прилог овозможува случувањата во здруженијата и во Сојузот да се дознаат и да се прочитаат во земјата и многу пошироко. Да се надеваме дека во иднина прилогот ќе биде уште побогат и соработката уште подобра, а дека вакви прилози ќе има и во другите весници и медиуми, се разбира според нивните можности. **Калина С. Андонова**

ЗП-КАВАДАРЦИ

Масовна пензионерска средба за празникот на лозарите

Човечкиот дух не старее со годините, а тоа најубаво се гледа во веселиот амбиент што го приреди Здружението на пензионери од Кавадарци по повод заштитникот на лозарите, празникот Свети Трифун. Вкупно 530 пензионери од речиси сите здруженија од Македонија имаа можност да присуствуваат на традиционалната средба што ЗП-Кавадарци секоја година ја организира во градот на виното и грозјето. Многубројните насмевки на луѓето од третата доба се повеќе од доволни за да покажат како е да се сака секој ден од животот, а уште повеќе тие се и пример како треба да се слави животот. На прославата сè беше во симболиката на Свети Трифун. Од виното, ракија-

та и мацунот, па сè до највеселите ора и песни. Пензионерите масовно се придружија и го чествуваа Денот на лозарите. Започнувајќи со традиционалниот чин на закројување на првите прачки од лозјето, па сè до највеселите песни и ора, како и забавните активности кои не изостанаа ниту оваа година.

Присутните ги поздрави претседателот на ИО на ЗП-Кавадарци, Ристо Ангшев.

Во рамките на оваа средба се негуваат традицијата и културното наследство. Ваквите средби придонесуваат за ширење нови познанства и го продолжуваат процесот на активно стареење - истакна Ангшев и го поведе првото оро, со што и

официјално започна прославата.

Како и многупати досега се потврди дека ова се најзабавните и најмасовни средби на пензионерите на ниво на државата. Пензионерите велат дека е голема чест да се биде дел од оваа манифестација, бидејќи се забавуваат и доживуваат еден убав празничен ден што долго ќе го поаматат.

Кавадаречките пензионери уште еднаш докажаа дека се добри домаќини во организирањето вакви настани и дека знаат како да го привлечат вниманието на пошироката јавност. Оваа традиционална средба од година во година прераснува во сè побогата и повеќебројна.

Мартин Јованова



ШЕСТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Извештаите покажаа дека 2015 година е една од најуспешните

Извештај за работата на СЗПМ за 2015 година поднесе потпретседателот на ИО, Салтир Каровски, кој во своето излагање истакна дека 2015 година спаѓа во најактивните години на Сојузот, како на полето на меѓународната соработка и афирмација, така и на полето на спортот, културата, хуманитарната дејност и соживотот

На 18 февруари се одржа 6. седница на извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија. Седницата се одржи во Скопје, во новите простории на СЗПМ. На седницата, покрај членовите присустваа: Бесник Поцеста, потпретседател на собранието на СЗПМ, Митре Стојановски, претседател на надзорниот одбор на СЗПМ, Перо Андреевски, главен сметководител на СЗПМ, Калина С. Андонова, претседателка на комисијата за информирање и Мендо Димовски, претседател на комисијата за културно-забавен живот на СЗПМ.

Седницата ја водеше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. На седницата беа усвоени важни документи за работата на оваа најмасовна невладина мултиетничка асоцијација, која во исто време е и една од најактивните во земјата.

Во првиот работен дел од седницата беше формиран организациски одбор за организација и спроведување на големиот пензионерски јубилеј „70 години на пензионерското организирање во Македонија“. Потоа едногласно



беа усвоени извештајот за работата на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија и финансискиот извештај за остварување на финансискиот план за 2015 година, како и извештајот на надзорниот одбор на СЗПМ. На седницата, исто така, беше усвоена и одлуката за усвојување на годишната сметка за 2015 година и распоредување на нето-вишокот на приходи.

Воведно излагање за извештајот за работата на СЗПМ за 2015 година поднесе составувачот на истиот, потпретсе-

дателот на ИО, Салтир Каровски. Тој ги образложи најбитните активности на Сојузот и на неговите органи, тела и комитии. Во излагањето тој истакна дека 2015 година спаѓа во најактивните години на Сојузот, како на полето на меѓународната соработка и афирмација на Сојузот така и на полето на спортот, културата, хуманитарната дејност и соживотот. Особено се осврна на подготвувањето на пречистениот текст на статутот на СЗПМ и на работата на ОРО. Потпретседателот Каровски ги образложи и предложените зак-



лучоци Подготвени врз база на направената анализа на активностите и резултатите во 2015 година. По излагањето за извештајот се разви дискусија во која сите дискусанти го оценија извештајот како сеопфатен, методолошки одлично конципиран и конкретен во анализите и оценките на постигнатото. Во дискусијата учествуваа: Душан Ристески, Ѓорге Андонов, Ристо Трајкоски, Мирко Макрешански, Јордан Костадинов, Ристо Франгов, Шабан Сабриу и Ментор Ќоку.

Објаснување на финансискиот извештај за остварувањата на приходите и извршувањата на расходите во 2015 година даде главниот сметководител на СЗПМ, Перо Андреевски. Мислење на надзорниот одбор за извештајот поднесе претседателот на ИО, Митре Стојановски, кој информира дека оценка на ИО е дека во 2015 година Сојузот работел според планот, а расходите растеле побавно од приходите, што е доказ за економично и рационално работење. Во материјалите одона-

лции, од ЕУ и од рекламните како приходи. Потоа беа определени здруженија на пензионери кои ќе бидат домаќини на регионалните ревији на песна, музика и игри и на регионалните спортски натпревари во 2016 година. Исто така беше донесена одлука овие здруженија да добијат по 30.000 денари за уште поуспешно организирање на истите.

На седницата беше заклучено седницата на собранието на СЗПМ да се одржи на 18 март оваа година.

По завршување на работниот дел на седницата на ИО свечено беа отворени новите работни простории кои Сојузот ги доби на користење без надомест од Фондот на ПИОМ. На отворањето присуствуваа и на присутните им се обратија: заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на ПИОМ, Шаип Зенељи и Драги Аргировски, претседател на СЗПМ, кои дадоа изјави за медиумите коишто ги имаше во голем број.

Калина С. Андонов

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА

Традиционално чествување на празникот Свети Трифун

Во организација на општината Демир Капија и на Центарот за едукација и поврзување во туризмот „ЦЕНЕТ“ по шести пат се одржа традиционалната културно-стопанска туристичка манифестација „Недела на традицијата - Свети Трифун 2016“, која е посветена на Денот на лозарите и винарите. Овој верски празник се слави од памтивек, бидејќи во овој ден лозарите го означуваат, на симболичен начин, првото закројување на виновата лоза, од кој зависи квалитетот и родот на трпезното и на винското грозје. На оваа манифестација учествуваа и пензионерите од здружението на пензионерите од Демир Капија во организираниите натпревари во кроење, најдобра традиционална трпеза и најдобро домашно вино и ракија. На 14 февруари, на Свети Трифун, во центарот на градот се одржа централната манифестација која беше посетена од голем број лозари, винари, поканети гости како и пензионери од повеќе здруженија на пензионери од нашава земја, а беше присутен и претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионе-



ри на Македонија, Драги Аргировски, кој оствари средба со претседателот на здружението на пензионери од Демир Капија, Благој Кавазовски и со градоначалникот на општината Демир Капија, Трајче Димитриев. Пензионе-

рите имаа можност цел ден да ја следат програмата која беше подготвена по повод овој празник и имаа можност да вкусат од виното и од ракијата и да другаруваат.

Петре Пашоевски

ЗП-ЛОЗОВО

Пензионерката Вера освои второ место за најдобри рецепти

Пензионерките од Активот на жени при ЗП-Лозово, на 20 јануари беа домаќини на ТВ-емисијата „Избор на најдобри рецепти“. Екипата на Канал 5 го посети домот на Вера Стојанова од Лозово. Љубезната и вешта домаќинка Вера го подготви рецептот „Раванија“, која беше премногу вкусна. Покрај со раванијата, Вера ги воодушеви сите и со богатата и естетски наредена трпеза. Гости во нејзиниот дом беа: Марија Монеvsка - претседателка на ЗП-Лозово, Радица Алексова - членка на ИО при ЗП-Лозово, Анабела Давевска, а беше присутен и сопругот на

Вера, Санде Стојанов. Во подготовката на раванијата на Вера и помагаше и шармантниот водител Ване од ТВ-екипата на Канал 5. За четирите натпреварувачки во категоријата „Старинско благо“, ТВ-гледачите гласаа на 29 јануари.

Вера Стојанова од Лозово го освои второто место. Раванијата направена на старински начин навистина беше премногу вкусна. Љубителите на старинското благо нема да се покаат ако го пробаат ова извонредно благо по рецептот на Вера, пензионерка од ЗП-Лозово.

М.М.



ЗП-ВЕЛЕС

Рекреативни домови за пензионерите

Пензионерите запознаени со овие случувања во ЗП-Велес со радост ја прифатија веста, бидејќи овие центри за нив навистина ќе претставуваат домови каде што ќе го поминуваат времето за рекреација

Како една од зацртаните активности во програмата за 2016 година на ЗП-Велес е отворање рекреативни домови за пензионерите во селата Богомила, Мокрино, Ораовец и Подлес. За таа цел е планирано да се користат стари згради кои се во сопственост на општините Чашка, Велес и Градско, во селата Богомила, Мокрино, Ораовец и Подлес. Овие стари згради ЗП-Велес ќе ги адаптира во домови каде што ќе најдат одмор и рекреација пензионерите, но и други лица кои ќе пројават желба за прошетка и разонода по овие убави планински села.

Општината Чашка веќе даде соглас-



ност за долгорочно користење на зградите во Богомила и во Мокрино, кои ЗП-Велес ќе ги адаптира во рекреативни домови.

Претседателот на ЗП-Велес, д-р Веле Алексоски, изјави дека е задоволен од постигнатата цел и од реализирањето на програмата донесена за оваа година.

- Во Богомила го добивме поранешниот задружен дом со површина од над 200 м². Во приземјето е сместена трпезаријата за рекреативците - пензионери, со кујна и помошни магацински простории, а на горниот кат ќе се комплетираат собите за спиење, каде што ќе се сместат околу 30 кревети и ќе се инсталираат три туш-кабини со тоалети. Овој рекреативен дом има голем двор, се наоѓа среде населбата, што значи дека пензионерите и гостите ќе имаат можност да се снабдуваат со прехранбени производи од продавницата во селото, а ќе им обезбедиме и секојдневна медицинска услуга. Во Мокрино има 4 простории со по 4 кревети, кујна и трпезарија. Исто така, обезбедени се и 2 тоалета со туш-кабини. Домот се наоѓа на надморска височина од 700 метри, а во Богомила

на околу 600 метри. Првите гости ги очекуваме во април и во мај. Дотогаш ќе се реновираат и реконструираат. Исто така, наскоро очекуваме и позитивни решенија и од општините Велес и Градско. Ораовец се наоѓа на надморска височина од 800 метри и во домот дневно ќе можат да се сместат над 30 рекреативци. Домот ќе биде од отворен карактер, а се наоѓа на 13 километри од Велес. За зградата од поранешното училиште во селото Подлес очекуваме да ни биде делена на трајно користење, иако малку се завлече работата. Сè уште немаме добиено одговор на нашето барање од општината Градско. Пензионерите запознаени со овие случувања со радост ја прифатија веста, бидејќи овие центри за нив навистина ќе претставуваат домови каде што ќе го поминуваат времето за рекреација - истакна претседателот на ЗП-Велес, Алексоски.

Овој позитивен пример би било убаво да го следат и другите здруженија, членки на Сојузот, во интерес на пензионерите од нивните, од другите здруженија, но и пошироко.

Н. Алексоска

ЗП-БИТОЛА

Правилно и домаќинско работење

Собранието на ЗП-Битола, под раководство на претседателот Стево Бојаџиев, на 24 февруари ја одржа својата шеснаесетта седница, на која беа разгледани и усвоени извештаите за работата на ИО за минатата година и завршната финансиска сметка на здружението за 2015 година. Воведно излагање за работата на извршниот одбор поднесе претседателот Томе Илиовски, кој, меѓу другото, подвлече дека ЗП-Битола во изминатата година, покрај тековните, без малку, ги реализира сите поважни задачи, со особен акцент на оние кои беа зацртани со програмата за работа.

Изразувам особено задоволство од сè поголемата и поширока ангажираност на членовите кога станува збор за манифестациите како што се ревиите, спортските игри, еднодневните рекреативни екскурзии низ Македонија, средбите, другарувањата итн. - подвлече Илиовски.

На седницата најголем интерес предизвика приложената документација преку која беше прикажа-

но трошењето на пензионерскиот денар. Во дискусиите имаше и прашања, за што беше обезбедено објаснување од стручните служби и од претседателот Томе Илиовски.

Во име на надзорниот одбор, за финансиското и материјално работење за 2015 година се изјасни претседателот Станко Сипковски, кој појасни дека сите извештаи, а особено финансиските, беа ставени под лупа и заклучок е дека здружението работело сообразно прописите, правилно и домаќински.

На седницата беше даден и отчет од пописната комисија, од нејзиниот претседател Раде Брајановски, кој ја појасни состојбата на здружението во поглед на инвентарот и просториите со кои располага, а беше разгледан и едногласно беше усвоен и извештајот за солидарен фонд за пензионери, членови на здружението.

На крајот беа давани предлози за проширување на активностите со анимирање на членството за помасно учество на пензионерите од разграноците.

Добре Тодоровски



ЗП-СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН

Музичката кариера на фолк-пејачката Јорданка Смилевска

Секоја песна си има своја судбина и место во душите на слушателите. Песните што ги пеам им ги будат спомени, ги развеселуваат и ги релаксираат

Велат, убаво е чувството кога разговараш со звезда на македонското музичко небо, која со себе носи енергија што пленува, те остава да размислуваш и која ги освојува срцата на љубителите на македонската песна насекаде низ светот, како што е Јорданка Смилевска, легенда на музичката народна сцена со своите прекрасни и уникатни песни. Нејзиниот личен печат е токму талентот, за кој многумина велат дека извира од длабочината на нејзината душа. Таа е име на естрадата, на која чекори полни педесет

години низ музичката кариера и никогаш не рекла „збогум“ на музиката. Секогаш насмеана, секогаш пријателски настроена кон секого. Токму така и не пречека, почнувајќи да ни ја раскажува својата животна приказна.

Музиката е моја работа на која и пристапувам со љубов и дисциплина. Од најраната младост, па до денес, моето интересирање беше насочено кон пеењето. Секогаш за мене беа предизвик пеењето и музиката. Кратко речено, во животот не можеш да побегнеш од тоа што длабоко го носиш во себе, од пишаното. Помина многу време, но во душата бев и останав во песната и со песната - раскажува Јорданка.

Инаку, Јорданка е скромна и трудољубива, а на музичката сцена се пробивала употребувајќи го максимално својот талент. Таа исполнува изворни народни песни и се труди да ја задржи старата традиционална музика. Во нашата фолклорна ризница постојат огромен број песни. Некои актуелни, некои подзаборавени. Таа некои од нив ги

вратила назад во живот, но исто така, Јорданка е и автор на неколку нејзини песни. Учесувала на многу концерти, имала настапи во земјата и надвор од неа, настапувала скоро на сите фестивали во Македонија, а позначајни успеси имала на „Цветници“, „Гоце фест“, „Валандово“ и на „Филигран“. Во нашата фамилија, мојата баба многу убаво пееше. Веројатно од неа го имам наследено и својот талент. Песната беше



ги манифестации. Кога наполнив шеснаесет години ги направив првите снимки за Радио Скопје, така што досега, иако немам точна евиденција, сметам дека имам повеќе од 150 песни снимени скоро од сите жа-

присутна секојдневно во нашиот дом. Љубовта за песната од малечка ја носам. Бев четврто одделение кога мојот талент го забележа мојата учителка Цвета, која цело време ме следеше и бодеше. Настапував на многу смотри, школски приредби и на дру-

грови, а имам и неколку видеозаписи. Особено ми се драги и се издвојуваат од другите, песните „Промени се Каљо“, „Убава малешевко“, „Ќе те барам во песните мои“. Секоја од песните што ги пеам е приказна за себе, песни со своја судбина, кои си го нашле своето место во душите на слушателите. Тие им ги будат спомени и ги развеселуваат - вели Јорданка.

Веселата пејачка, иако зачекорила во седмата деценија, за своите години преубаво изгледа. Инаку, таа е веќе две години во пензија, живее во селото Кадино и е активна членка на ЗП-Солидарни пензионери - Илинден. Во слободното време слуша музика која и ги пренасочува мислите и заборава на напнатоста и на грижите. Сепак истакнува дека од самото пензионирање најголемо задоволство и причинува дружењето со пензионерите и многу често е присутна и пее на пензионерските среќи и манифестации по разни поводи, уживајќи во пријатно друштво и во весела атмосфера. **Васил Пачемски**

СЗПМ на форумот „Поврзувањето и соработката на граѓанските организации“

Создавањето партнерства и јакнењето на поврзувањето на граѓанските организации се теми кои сè повеќе се наметнуваат во граѓанското општество, поврзано со неговите напори да биде поефективно и да остварува поголемо влијание

На 11 февруари, претставници на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија учествуваа на форумот „Поврзувањето и соработката на граѓанските организации“, што го организираа Македонската канцеларија на проектот „Техничка поддршка за граѓанските организации - ТАКСО и ТАКСО“ и ресурсниот центар воден од Македонскиот центар за меѓународна соработка „МЦМС“. Форумот беше завршен дел од групата активности што се одвиваа во втората половина на 2015 година и во почетокот на 2016 година. Создавањето партнерства и јакнењето на поврзу-



вањето на граѓанските организации се теми кои сè повеќе се наметнуваат во граѓанското општество поврзано со неговите напори да биде поефективно и да остварува поголемо влијание. За таа цел, „ТАКСО“ започна сеопфатна идентифи-

кација на активните мрежи, процена на нивните потреби и утврдување на предизвиците со кои се соочуваат организациите при поврзувањето. Форумот создаде простор за дискусија на граѓанските организации и нивните мрежи за

потребата и придобивките од заедничка соработка и поврзување, за ефикасноста на мрежите на граѓанските организации и за предизвиците поврзани со работењето во мрежа. Работилниците што беа организирани во рамките на

форумот придонесоа за идентификување на потребите за градење на капацитетите за поврзување и за дизајнирањето на идните активности поврзани со оваа тема. На форумот беа презентирани и наодите од двата извештаи кои произлегоа од две анкети: едната со здруженијата, а другата со нивните мрежи, а кои имаа цел да ги идентификуваат активните мрежи на граѓанските организации во земјата, да ја проверат перцепцијата на нивните членки за бенефициите од учеството во мрежите и да ги истражат потребите на организациите за поддршка кога станува збор за поврзувањето и соработката, како и потребите на самите мрежи за да се овозможи нивно ефикасно дејствување. На дебатата активно учествуваше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој ги истакна современите можности и бенефициите од поврзаното работење. Покрај презентацијата, дебатата и работилниците, имаше и постер-презентации, на кои претставниците на СЗПМ, д-р Илија Глигоров и д-р Андреја Наумовски ги запознаваа учесниците со работата на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија како мрежа на пензионерските здруженија, со најмногубројно членство и со видни долгогодишни резултати.

И.Г.

ЗП-ТЕТОВО

Роса Хаџиманова - некогаш примерна наставничка, денес активна пензионерка



За личноста на пензионерката Роса Хаџиманова од Тетово се поврзани три периоди во нејзиниот живот: стекнување образование, работа во образованието и чинот на пензионирањето. Задоволна е од тоа што го постигнала, а уште повеќе е вклучена во збиднувањата на Здружението на пензионерите во Тетово во двете најмасовни „дисциплини“ - спортувањето и вклученоста во фолклорните активности.

Уште во 2010 година, кога се стекнав со право на пензија, се вклучив во активностите на луѓето од третата доба. Тоа беше на повик на мои другарки кои веќе беа активни во здружението на тетовските пензионери. Не само што не погрешив, туку на мое општо задоволство придонесувам во негувањето и афирмацијата на тетовскиот изворен фолклор, но учествувам и во релативно лесната спортска дисциплина - пикадо. И во игроорната група и во спортскиот клуб сум повеќе од пет години - вели нашата соговорничка Роса Хаџиманова.

Престојот во Љубљана беше голем настан за сите што отпатувавме. Настапивме во големата сала на репрезентативниот „Цанкарјев дом“, на неколку други јавни случувања во рамките на домот, а гостувавме и во Домот за стари лица. Нашите настапи беа примени со задоволство. Меѓутоа, од ова гостување сакам да го издојам нашето движење

по улиците на Љубљана, облечени во народни носии пеејќи и играјќи оро. Песната „Македонско девојче“ се разлеваше по улиците на главниот град на Словенија, а освен аплаузите на случајните минувачи, особено беше чувството кога на нашето оро ќе се фатеше по некој мештанин - со задоволство ги евоцира спомените Хаџиманова.

На спортските натпревари, Хаџиманова во составот на екипата за пикадо, вели дека немаат „големи“ резултати, но на минатогодишната Спортска олимпијада на пензионерите, женската екипа го освоила третото место.

Моите први училишни денови како дете ги започнав во ОУ „Андреја Савевски-Кикиш“ во Тетово, каде што го завршив основното образование. За животен позив ја одбрав просветата, завршувајќи во Скопје. Во истото училиште во кое се школував бев примена и за наставничка. Колеги ми станаа некои наставници кои ме знаеја како ученичка. Во оваа средина поминав 46 години, од кои 38 како одделенска наставничка. Горда сум и презадоволна на моите генерации, кои веќе се возрасни луѓе - истакнува Роса Хаџиманова. Во училиштето „А.С. Кикиш“ во Тетово со пиетет зборуваат за квалитетите на нивната наставничка, сега пензионерка. Велат дека се работи за примерна личност со многу човечки и педагошки квалитети.

Ѓојко Ефтоски

ЗП-СТРУГА

Љубица Настоска е активна на повеќе полиња

Сакам да освојам едно од трите места, но и да не ми се исполни желбата, и да не освојам медал, важно е да се дружиме и да ни биде убаво. Со фолклорните настапи е поинаку. Таму има само песни и уживање

Една од протагонистките од документарниот филм на Македонската телевизија од 70-тите години со работен наслов „12-те учителки од Папрадник“ е и наставничката во пензија по руски јазик Љубица Настоска од Струга. По завршувањето на Учителската школа таа е една од првите генерации наставници кои првите чекори во работата ги направија во селата каде што немаше доволно стручно образован наставен кадар. Тогаш, во селото Папрадник, Дебарско, се вработија и првите учителки, а ги имаше 12, штотуку завршени наставнички по разни предмети.

Во својот работен век, наставничката Настоска како наставник по руски јазик, покрај учителствувањето во осмолетката во селото Папрадник, Дебарско, работела и во училиштата во Центар-Жупа, исто така Дебарско, а нешто подоцна и во струшките села Јабланица, Борец и Лабуншта. Поради укинувањето на рускиот јазик од наставната програма, последните осум години од работниот век ги минува во училишната библиотека во селото Лабуншта.

Со пензионирањето, во 2005 година, се вклучува во Активот на пензионерки во ЗП-Струга. Оттогаш Настоска е активна на повеќе полиња и области. Членка е на пејачката група при ЗП-Струга „Езерски бранови“, со која има многубројни настапи по разни поводи и манифестации, како и на фолклорните регионални ревији на здружението на пензионери од Струга.

Претседателката на Активот на пензионерки од Струга, Елисавета Лазареска, за Љубица На-



стоска вели дека 10 години, покрај сè друго, е и постојана записничарка на состаноците на Активот и на другите седници на комисиите каде што доминираат пензионерките, бидејќи записниците ги бележи повеќе од успешно. И во иднина таа тоа ќе го работи, вели Лазареска, и додава дека Настоска е активна, трудољубива и многу комуникативна со сите членки на Активот.

Во изминатите десетина години Настоска е и добра спортистка, особено во дисциплината домино. На Регионалните спортски натпревари од Четвртиот регион секогаш е меѓу најдобрите и освојува, како по правило, само прво или второ место.

На Републичките спортски натпревари имам освоено сребрен медал, на 19-те натпревари во 2014 година, во Тетово, и златен медал во дисциплината домино. И годинава, се надевам, дека ќе освојам едно од првите три места, бидејќи од година во година сè поуспешно го совладувам доминото, игра која бара концентрација, но, се разбира, и среќа. И да не ми се исполни желбата, и да не освојам медал, важно е да се дружиме и да ни биде убаво. На фолклорните настапи е поинаку. Таму има песни и уживање - вели мудро стружанката Љубица Настоска.

К.Спасески